

Финансиски резултати втор квартал/прва половина од 2020

Профитот во вториот квартал со знаци на закрепнување, делумно амортизирајќи ги последиците од падот на цените на нафтата и продолжениот период на намалена побарувачка кои доведоа до негативни резултати во првата половина од годината

2 квартал 2020	2 квартал 2019	% разлика	(во милиони денари)	1 половина 2020	1 половина 2019	% разлика
2,846	7,026	-59%	Приход од продажба	7,778	12,639	-38%
224	232	-3%	Бруто маржа	91	464	-80%
135	130	3%	Оперативни трошоци*	264	262	1%
139	99	41%	Прилагодена ЕБИТДА*	257	157	63%
96	10		Добивка пред оданочување	-227	39	

**Еднократните ставки се исклучени*

Актуелната пандемија на КОВИД – 19 стави на тест многу бизниси ширум светот, вклучувајќи ја и нафтената индустрија. Со оглед на воведувањето рестриктивни мерки од страна на државата за спречување на ширењето на коронавирусот, влијанието врз побарувачката на нафтените деривати беше неизбежно. Сепак, со олабавувањето на рестриктивните мерки, побарувачката на горива во последниот месец од вториот квартал, веќе покажува знаци на закрепнување.

Флексибилноста и обезбедувањето континуитет во водењето на бизнисот беа столб на стратегијата на ОКТА, која беше поддржана од силниот ланец на снабдување преку своите партнери, како и целосната посветеност на секој член од тимот. Како резултат на тоа, ОКТА успеа да ја зголеми прилагодената ЕБИТДА во споредба со претходната година и брзо да се врати на профитабилно ниво во вториот квартал од 2020 година, во време на екстремно предизвикувачки околности. Сето ова беше возможно преку одржување строги здравствени и безбедносни стандарди, осигурувајќи услугата кон нашите клиенти да остане непречена. Внимателниот финансиски менаџмент и ефективните мерки за контрола на трошоците во сите бизнис сектори, ѝ овозможи на компанијата постепено да ги неутрализира ефектите од притисоците на маржата.

Прилагодената ЕБИТДА, како главен показател за оперативната профитабилност на ОКТА, во првата половина од 2020 година достигна 257 милиони денари, надминувајќи ги 157 милиони денари од истиот период минатата година. Зголемената ЕБИТДА е постигната преку способноста на компанијата за дополнителна поддршка на продажбата преку правилно менаџирање на залихите, во време на крајно нестабилни цени како и добиените тендери за снабдување на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, заедно со позитивниот ефект од континуираната оптимизација на индиректните трошоци. Вториот квартал на 2020 година следи аналоген тренд, постигнувајќи 139 милиони денари, значително надминувајќи ги 99 милиони денари од вториот квартал на 2019 година, како резултат на претходно образложените причини. Од друга страна, приходите од продажба достигнаа 7.778 милиони денари во првата половина од 2020 година, и сè уште заостануваат зад 12.639



милиони денари за истиот период минатата година. Бруто маржата, следејќи го истото темпо, за првите шест месеци од 2020 година достигна 91 милион денари, што е значително заостанување во однос на 464 милиони денари за истиот период минатата година, како негативна последица од големиот пад на меѓународните цени на горивата во првите четири месеци од 2020 година. Во текот на вториот квартал од 2020 година, добивката пред оданочување изнесуваше 96 милиони денари, надминувајќи ги 10 милиони денари од истиот период минатата година, искористувајќи го позитивниот ефект од продажбите во Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати по добиените тендери во тој период, како и постигнатата засилена оперативна ефикасност. И покрај надминувањето на очекуваните резултати во текот на вториот квартал од 2020 година, што до одреден степен имаше закрепнувачки ефект, добивката пред оданочување во првата половина од 2020 година, сè уште е на негативно ниво од 227 милиони денари, како последица на негативното влијание од споменатиот голем пад на меѓународните цени на горивото, што доведе до штета на вредноста на залихите на ОКТА во износ од 171.3 милиони денари и негативен ефект на залихите во износ од 175.3 милиони денари.

Стабилната почетна состојба на паричните средства, ѝ овозможи на ОКТА успешно да ги ублажи негативните ефекти врз нејзините готовински текови, кои произлегоа како резултат од кризата со КОВИД – 19, што во исто време ѝ овозможи на компанијата да ги искористи комерцијалните можности и да ја поддржи сопствената стратегија без да искористи какви било кредитни линии.

Во 2019 година, Царинската управа на Република Северна Македонија спроведе контрола во ОКТА на акцизите за увоз на еуродизел во периодот од 2014 до 2018 година. Според нивното мислење, акцизите за овие увози не биле правилно пресметани, по што донесоа Решенија за фискалната 2014 година, со кои се наметна дополнителен износ во висина од 23 милиони денари, кој беше платен во 2020 година. ОКТА, во текот на 2019 година, поднесе тужби, поведувајќи управни спорови со барање за целосно поништување врз основа на суштински прекршувања на процедуралните правила од страна на царинските органи и нивни пропусти при целосното и правилно утврдување на фактите за случајот, како и правилното применување на суштинските закони.

Во јули 2020 година, Царинската управа донесе нови Решенија за фискалната 2015 година, наметнувајќи дополнителен износ во висина од 88.4 милиони денари. ОКТА ќе поднесе тужби, согласно пропишаните рокови и ќе бара целосно поништување, од истите причини споменати претходно. ОКТА очекува предметот да има позитивен исход, кога правната процедура ќе биде целосно завршена.

Во текот на вториот квартал ОКТА продолжи со поддршка на здравствениот сектор во државата. Како дел од овие активности, компанијата заедно со своите вработени, донираше пречистувачи за воздух на хемато-онколошкото одделение при Клиниката за детски болести во Скопје. Средствата за оваа донација беа обезбедени преку еко-акција за собирање и рециклирање стари електрични и електронски уреди од домовите на вработените. Својата хуманост вработените во ОКТА ја покажаа и преку учество во крводарителска акција, којашто и во време на криза беше организирана од страна на Црвениот крст на ОКТА.

Компанијата останува посветена на фер и транспарентната соработка со сите свои партнери, добавувачи и потрошувачи, со цел да осигура редовно и непрекинато снабдување со висококвалитетните горива на локалниот и на соседните пазари, додека во исто време продолжува да расте и да придонесува во заедницата.

За повеќе информации

Александар Капетановски, ОКТА односи со инвеститори, akapetanovski@helpe.gr

Марија Ставрева, Комуникации и ООП, mstavreva@helpe.gr